

## ХИДРОГРАФИЈАТА ВО АЗИЈА

# РАЗГОВОР

- Знаеш ли некоја река во Азија?
  - За што се користат реките?

ПРАШАЊА

- Како течат реките кон околните мориња во Азија?
  - Што се тоа затворени неистечни подрачја?
  - Кои реки се најпознати од сливот на затвореното подрачје?
  - Кои реки се влеваат во Арктичкиот Океан?
  - Кои реки се влеваат во Тихиот Океан?
  - Кои реки се влеваат во Индискиот Океан?
  - Какви се реките во Југозападна Азија?
  - За што се користат реките во централноазиските пустински и полупустински предели?
  - Наброј ги другите намени на реките во Азија!


## РЕКИТЕ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ

Хидрографската мрежа на Азија ја сочинуваат **голем број реки**. **Тие течат зрачесто кон сите околни мориња**. Меѓутоа, за Азија е карактеристично тоа што скоро една третина од територијата на континентот (од Каспиското Езеро до Централна Кина) е **затворено, неистечно подрачје**, каде што водата се влева во езера или се губи низ пустинските области. Овој внатрешен слив, иако голем по површина, има само неколку поважни реки, и тоа: Аму Дарја и Сир-Дарја кои се влеваат во Аралското Езеро и реката Тарим која се губи во пустината Такла Макан. Поголем дел од подрачјето (со исклучок на сливот на реката Волга во европскиот дел која се влева во Каспиското Езеро) е сиромашно со вода, со мали количества врнежи, поради што се присутни повеќе пустини.

Реките кои спаѓаат на океанските сливови имаат свои карактеристики поврзани со релефните и со климатските одлики.

**Реките кои се влеваат во Арктичкиот Океан** течат низ пространи низини, бавни се и полноводни, во летниот период се пловни, а преку зимата замрзнуваат во посеверните области. Најголеми и најпознати реки се: Об со притоката Иртиш, Енисеј со притоката Долна Тунгуска, Лена, Индигирка и Колима. Се одликуваат со големи сливни територии. Сливот на Северниот Леден Океан просторно е најголем во Азија.

**Реките кои спаѓаат во сливот на Тихиот Океан, исто така,**



*Ганшика́йта Низина*

се богати со вода, пловни на големи спротиводни растојанија, не замрзнуваат, но доаѓајќи од поизразити планински подрачја и поради монсунските дождови во долните текови често се излеваат и го поплавуваат земјиштето. Најпознати се реките: Амур, Хуанг Хе, Чанг Цијант / Јангце Кјанг, Синкјант и други.

**Реките од Јужна Азија** главно се влеваат во Индискиот Океан и во средоземните мориња во Индонезија. Познати се реките: Меконг, Салвин, Иравади, Брамапутра, Ганг, Инд и други. Спуштајќи се од заглечерените Хималаи и поради големите монсунски дождови се мошне полноводни, особено во летниот период од годината. Спротивно на нив, реките во **Југозападна Азија** се мали и со незначителни количества вода. Најважни се Тигар и Еуфрат кои пред утоката во Персискиот Залив ја формираат реката Шат ел Араб. Тие течат низ Месопотамската Низина и се најпристапни долини во средишните делови на Југозападна Азија.

Помал дел од речниот систем на Азија се влева во Средоземното Море. Главно станува збор за реките на полуостровот Мала Азија.

Реките во Азија се мошне значајни како **основни извори на вода за опстанок во пустинските и во полупустинските области, за пловидба** во земјите со сè уште недоволно развиен сообраќај, за наводнување на земјоделските површини од кои треба да се прехрани многубројното население во Источна и во Јужна Азија, како и за производство на електрична енергија.

Пространите сливни територии со кои располагаат одделни реки овозможуваат **голема полноводност** со чести високи водостои, така што во нивните долнi текови тие често се излеваат. Поради топењето на санти мраз во летниот период, кај реките од сливот на Арктичкиот Океан, се формираат таканаречени мразни брани и во големите рамници настанува **поплавување на земјиштето** на големи површини.

## РЕЧНИК НА ПОИМИ


**ВАДА** – сува речна долина во пустинските области низ која само повремено, по силни дождови, протекува вода. Водните текови се вообичаено со карактер на порои.

**НАВОДНУВАЊЕ** – процес на донесување вода и полевање на земјиштето за одржување и одгледување разни растителни култури.

**ХИДРОЕНЕРГИЈА** – енергија што се добива со искористување на силата на водата. Најважно е искористувањето на реките, при што се важни падот, протекот и режимот на реките. Освен реките, за хидроелектрична енергија се користат и морските приливи и одливи.

## ЗАПОМНИ


- Реките во Азија главно извират од планинските предели во централниот дел на Азија.
- Реките во Азија течат зрачесто кон околните мориња и океани.
- Во Азија има голема територија која претставува посебен затворен слив. Таму главен собирач на водите е Каспиското Езеро.
- Најпознати реки од сливот на Арктичкиот Океан се: Об со Иртиш, Енисеј, Лена, Индигирка и Колима.
- Најпознати реки од тихоокеанскиот слив се Амур, Хуанг Хе и Чанг Цијант.
- Најпознати реки во Јужна и во Југоисточна Азија се Инд, Ганг, Брамапутра, Меконг, Иравади и други, а во Југозападна Азија се Тигар и Еуфрат.



Хидроелектрична централа

## ЗАДАЧА

- Според сливовите, на карта на Азија, идентификувачки ги реките за да видиш од каде извираат, како течат и каде се влеваат.



### РАЗГОВОР

- Дали си слушнал/а за Каспиското Езеро?
- Што е тоа? Море или езеро?

### ПРАШАЊА


- Каква е застапеноста на езерата во Азија?
- Кои се најголеми езера во Азија?
- Според вкусот, каква е водата во Каспиското Езеро, во Аралското Езеро и во Мртвото Море?
- Што знаеш за Каспиското Езеро и со што се одликува тоа?
- Кои реки се влеваат во Каспиското Езеро?
- Опиши го Бајкалското Езеро!
- Што е карактеристично за Аралското Езеро?
- што е Мртвото Море море – езеро или море? Расскажи нешто за Мртвото Море!

## ХИДРОГРАFIЈАТА ВО АЗИЈА

### ЕЗЕРА СО СВЕТСКО ЗНАЧЕЊЕ

На големата територија на Азија се наоѓаат **поголем број езера**, различни според димензиите и според настанокот. Најзастапени се во централните делови на континентот и се главни басени **што ги собираат водите од внатрешниот (неистечен) слив во Азија**. Голем дел од **езерата се солени**, така што некои од нив поради големината и солената вода се поистоветуваат со мориња. Такви се, на пример, Каспиското Езеро (кое поради големината често се нарекува море) и Мртвото Море. Најпознати езера во Азија се: Каспиското Езеро, Аралското Езеро, Бајкалското Езеро, Балхашкото Езеро, езерата Туз, Ван, Урмија, Дерјач, Немек и голем број глацијални езера на Хималаите и на висорамнината Тибет.

**Каспиското Езеро** е најголемото езеро во светот. Лежи на 28 м под морското ниво и како такво претставува депресија. Се наоѓа на границата меѓу Азија и Европа. На бреговите на Каспиското Езеро излегуваат териториите на: Русија, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербејџан. Спаѓа во групата тектонски езера. Се протега во правец север-југ, во должина од околу 1 200 км, со широчина од 300 км и има длабочина од 995 м. Зафаќа околу 370 000 км<sup>2</sup> површина. Во него се влеваат реките Волга, Урал, Кума, Тerek и други. Има големо стопанско и сообраќајно значење. По него се спроведува транспорт на нафта, на дрво, на памук и друго. Главни пристаништа се Баку, Астрахан, Ензели, Рашт и други. Преку Астрахан и



Сателитска снимка на Мртвото Море

Волга со каналите пловно се поврзува со Средоземното и со Балтичкото Море.

**Бајкалското Езеро** е најдлабокото езеро во светот (1 620 м) и претставува криптодепресија. Се наоѓа во Русија, во јужните делови на Сибир. Има издолжена форма со 626 км должина и 79 км најголема широчина. Има површина од околу 31 500 км<sup>2</sup>. Лежи во тектонски ров. Заобиколено е со планини високи до 2 000 м. Има повеќе од 300 притоки, а од него истекува само Ангара. Претставува голем резервоар на чиста, слатка вода. Поседува специфичен жив свет со околу 1 800 растителни и животински видови, од кои три четвртини се ендемични (живеат само во ова езеро).

**Аралското Езеро** се наоѓа во Казахстан и Узбекистан, во Туранската Низина. Лежи на 53 м надморска височина. Има површина од 66 500 км<sup>2</sup>, а длабочина од 68 м. Во него се влеваат реките Аму Дарја и Сир-Дарја. Спаѓа во тектонски езера. Во лето температурите на водата достигнуваат до 30°C, а во зима се јавуваат санти мраз. Аралското Езеро се користи за пловидба и за риболов; главни пристаништа се Мунјак и Аралск. Неговата површина постојано се намалува поради недоволен прилив на вода, поради испарување и користење за наводнување.

**Мртвото Море** е реликтно езеро, а се наоѓа на границата меѓу Израел и Јордан. Вода добива од реката Јордан, а ја губи со испарување. Нивото му е 392 м под нивото на Средоземното Море и претставува депресија. Соленоста му е 260 промили и поради тоа во него не постои жив свет. Долго е 76 км, а широко 15 км. Има површина од 984 км<sup>2</sup>. Поседува важни сировини за хемиската индустрија.



Сателитска снимка на Каспийско Езеро

### ЗАПОМНИ

- Азија има голем број езера. Голем дел од нив се наоѓаат во затворениот внатрешен слив и се заостанати од некогашното море Тетис. Претставуваат депресии и имаат солена вода.
- Најпознати езера во Азија се Каспиското Езеро, Аралското Езеро, Бајкалското Езеро и езерото Мртво Море.



Бајкалско Езеро



Сателитска снимка на Аралско Езеро

### ЗАДАЧА

- На карта на Азија обиди се да ги пронајдеш поважните езера и да идентификуваш кои реки се влеваат или истекуваат од нив!